

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2022 - 2024 година, на ЈПК Комуналец Крива Паланка, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1.08-156/21 од 16.08.2021 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 20 септември 2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПК Комуналец Крива Паланка за регулиран период 2022-2024 година

1. На ЈПК Комуналец Крива Паланка се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
 - за 2022 година во износ од 3,80 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 3,81ден/м³;
 - за 2024 година во износ од 3,81 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 0,76%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 0,72%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2024 година, изнесува 0,69%.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 3,77 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 3,83 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 3,78 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 3,83 ден/м³;
 - за 2024 година:
 - минимална просечна тарифа 3,79 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 3,84 ден/м³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води важи за регулиран период 2022-2024 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2022 година.

Образложение

ЈПК Комуналец Крива Паланка, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2022 – 2024 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-156/21 од 16.08.2021 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата ЈПК Комуналец Крива Паланка ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение на Барањето;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и поднесените податоци и документација;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнес план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели и листа на индикатори на успешност кои треба да ги исполни давателот на водната услуга;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Тековна состојба издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија;
9. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈПК Комуналец Крива Паланка во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за трошоците во базната 2020 година:

Опис	2020
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	133.723
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основни средства	0
Трошоци за осигурување на основни средства	2.885
Бруто плати	1.117.856
Други услуги	146.591
Останати и вонредни трошоци	138.282
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	8.010
Вкупно оперативни трошоци	1.547.348
Остварена просечна пондерирани тарифа	3,79

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	1.967.323	2.005.351	2.044.102
Амортизација	денари	28.990	27.577	26.232
Средства за ликвидност	денари	10.092	10.266	10.446
Новонабавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани средства	денари	22.016	20.366	18.797
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	2.028.421	2.063.561	2.099.576
Количина	m ³	529.611	530.153	530.207
Просечна тарифа	ден/m ³	3,80	3,86	3,93
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	3,77	3,83	3,90
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	3,83	3,89	3,96

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 19.08.2021 година го објави барањето на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 13 септември 2021 година на својата веб-страница го објави Предлог-Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПК Комуналец Крива Паланка, за регулиран период 2022-

2024 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени сугестии, забелешки или предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр. 02-1732/2 од 20 септември 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2022-2024 година, Регулаторната комисија за енергетика го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	1.967.323	1.974.293	1.981.367
Амортизација	денари	28.990	27.577	26.232
Средства за ликвидност	денари	10.090	10.110	10.131
Новонабавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани основни средства	денари	21.748	20.118	18.568
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	2.028.151	2.032.098	2.036.297
Количина	m ³	529.611	530.153	530.207
Просечна тарифа	ден/m ³	3,80	3,81	3,81
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	3,77	3,78	3,79
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	3,83	3,83	3,84

По извршената анализа на трошоците од базната 2020 година и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2022 – 2024 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно Барањето за 2021 година и истите изнесуваат 139.344 денари за 2022 година, 141.459 денари за 2023 година и 143.605 денари за 2024 година;
2. Трошоците за осигурување на градежни објекти и опрема се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 2.993 денари за 2022 година, 3.038 денари за 2023 година и 3.084 денари за 2024 година;

3. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно Барањето за 2022 година и задржани на исто ниво за сите три години од регулираниот период во износ од 1.513.982 денари;
4. Другите услуги се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 153.160 денари за 2022 година, 155.491 денари за 2023 година и 157.857 денари за 2024 година;
5. Останатите и вонредните трошоци се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 149.316 денари за 2022 година, 151.663 денари за 2023 година и 154.045 денари за 2024 година;
6. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 8.528 денари за 2022 година, 8.660 денари за 2023 година и 8.794 денари за 2024 година;

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 28.990 денари за 2022 година, 27.577 денари за 2023 година и за 2024 година амортизацијата на сопствените основни средства изнесува 26.232 денари.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 10.090 денари за 2022 година, 10.110 денари за 2023 година и 10.131 денари за 2024 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води за 2022 година изнесува 21.748 денари, за 2023 година изнесува 20.118 денари и за 2024 година изнесува 18.568 денари.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води да изнесува 3,80 ден/m³ за 2022 година, 3,81 ден/m³ за 2023 година и 3,81 ден/m³ за 2024 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води ЈПК Комуналец Крива Паланка треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Крива Паланка.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈПК Комуналец Крива Паланка ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води изнесува 0,76% за 2022 година, 0,72% за 2023 година и 0,69% за 2024 година.

ЈПК Комуналец Крива Паланка при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на

водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и трошокот на долгорочниот долг на давателот на водната услуга, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈПК Комуналец Крива Паланка да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-156/21
20 септември 2021 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски